



СЛУЖ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно на хрватскохрватски, словенечки и македонски јазик. — Огласи според тарифата — Жиро-сметка кај Народната банка за претплата и посебни издавања 101-13-602-32, за огласи 101-13-602-31.

Среда, 14 октомври 1964

БЕЛГРАД

БРОЈ 41

ГОД. XX

Цена на овој број е 45.— дин. — Претплата за 1964 година изнесува 2.500.— дин., а за странство 3.300 динара. — Редакција: Улица Јована Ристича бр. 1. Пошт. факс 226 — Телефони: централа 50-931, 50-932, 50-933 и 51-661; Служба за претплата 51-732 и Продавна служба 51-671.

560.

Врз основа на членот 47 став 1 точка 4 од Законот за стопанско-планските мерки во 1964 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/63 и 31/64) и членот 7 од Законот за Сојузниот буџет за 1964 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/63), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕМИЈА ЗА СЕМЕ ОД ВИСОКОРОДНИ СОРТИ ПЧЕНИЦА И 'РЖ ШТО СЕ ДАВА ВО ЗАМЕНА ЗА ПЧЕНКА ВО 1964 ГОДИНА

1. На стопанските организации што се занимаваат со земјоделско производство, по исклучок во 1964 година, им се исплатува премија од 23 динари за 1 килограм за сите количини семе од високородни сорти пченица и 'рж што до 30 ноември 1964 година ќе им ги дадат во замена и испорачаат на индивидуалните земјоделски производители со кои засновале кооперативен однос за производство на пченица и 'рж од родот на 1965 година.

Премијата од ставот 1 на оваа точка се исплатува само за оние количини семе од високородни сорти пченица и 'рж за кои е издаден атест од овластените установи за контрола на семе и кои на индивидуалните земјоделски производители им се дадени во замена во однос 1 kg семенска пченица или 'рж за 1,6 kg пченка со 14% влага.

2. Пченката што ќе ја добијат со оваа замена, стопанските организации од точката 1 на оваа одлука се должни да им ја продадат на овластените претпријатија за промет на жито на големо или на Дирекцијата за исхрана по цена од 52 динари за 1 килограм.

3. Премијата од точката 1 на оваа одлука ќе се исплатува на товар на средствата предвидени со сојузниот буџет за регреси и премии во областа на земјоделството.

4. Сојузниот секретар за земјоделство и шумарство, во согласност со сојузниот секретар за финансии и со сојузниот секретар за трговија, ќе донесе, по потреба, поблиски прописи за начинот, постапката и условите за остварување на премијата, за тоа кои стопански организации од точката 1 на оваа одлука имаат право на премија, како и за тоа за кое семе од високородни сорти пченица и 'рж може да се исплатува премијата од точката 1 на оваа одлука.

5. Оваа одлука влегува во сила третиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 143

8 октомври 1964 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.

561.

Врз основа на членот 18 став 3 и членот 65 од Законот за кредитните и други банкарски работи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 10/61 и 53/62) и членот 129 став 3 од Законот за банките („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 10/61, 30/62 и 53/62), на предлог од Народната банка, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСОЧИНАТА НА ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА РЕЗЕРВА НА ДЕЛОВНИТЕ БАНКИ КАЈ НАРОДНАТА БАНКА

1. Во Одлуката за височината на задолжителната резерва на деловните банки кај Народната банка („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/63 и 4/64) во точката 1 проценот: „20%“ се заменува со проценот: „30%“.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 142

7 октомври 1964 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.

562.

Врз основа на членот 119 од Законот за организациите на внатрешните работи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 30/56), сојузниот секретар за внатрешни работи пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПРЕСТОЈОТ И ДВИЖЕЊЕТО НА СТРАНИЦИТЕ

Член 1

Во Правилникот за престојот и движењето на страниците („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 9/59) во членот 5 по ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи: „Дозволата за привремен престој служи и за утврдување на идентитетот на нејзиниот имател кога со себе не носи патна исправа.“

Досегашните ст. 4 до 6 стануваат ст. 5 до 7.

Член 2

Образецот А — Дозвола за привремен престој за странци, кој е отпечатен кон Правилникот за престојот и движењето на страниците, се менува така што да гласи:

Образец А
(формат 70×100 mm)

Насловна страна
„Социјалистичка Федеративна Република
Југославија

Грб
ДОЗВОЛА
ЗА ПРИВРЕМЕН ПРЕСТОЈ ЗА СТРАНЦИ

Бр. —————→

Страна 1

Фамилијарно и родено име _____
 Датум и место на раѓањето _____
 Место и земја на постојаниот престој _____
 Државјанство _____
 Занимање _____
 Број на патната исправа _____
 Патната исправа важи до _____

Страна 2

Се одобрува привремен престој на територијата на
 Југославија до _____

со цел за _____
 Место на живеалиштето и адреса _____

Издадена од СВР _____
 Датум _____

МП

Потпис

Фотографија
 (2,5×3,5 cm)

Потпис на имателот на дозволата

Стран 3

Престојот се продолжува до _____
 датум на продолжувањето _____
 МП

Потпис

Престојот се продолжува до _____
 датум на продолжувањето _____
 МП

Потпис

Престојот се продолжува до _____
 датум на продолжувањето _____
 МП

Потпис

Страна 4

Место за запишување на промената на
 живеалиштето _____

Место и адреса _____

Датум _____

МП

Потпис

Место и адреса _____

Датум _____

МП

Потпис

Место и адреса _____

Датум _____

МП

Потпис

Место и адреса _____

Датум _____

МП

Потпис

Забелешка:

1. Дозволата служи и за утврдување идентитетот на нејзиниот имател кога со себе не носи патна исправа.
2. Дозволата не важи како документ за премин на државната граница.
3. Имателот е должен да ја пријави промената на местото на живеалиштето.
4. Пред напуштањето на Југославија имателот е должен да му ја врати дозволата на органот што ја издал.

Член 3

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 733

5 октомври 1964 година

Белград

Сојузен секретар
 за внатрешни работи,
 Воин Лукиќ, с. р.

563.

Врз основа на членот 71 став 1 од Основниот закон за изградбата на инвестиционите објекти („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 45/61), сојузниот секретар за индустрија пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ОПШТИТЕ ТЕХНИЧКИ ПРОПИСИ ЗА НОСЕЧКИТЕ ЧЕЛИЧНИ КОНСТРУКЦИИ

Член 1

Носечките челични конструкции ќе се изведуваат според Општите технички прописи за носечките челични конструкции, што се напечатени во Додатокот на „Службен лист на СФРЈ“ и се составен дел на овој правилник.

Член 2

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 04-351/19

25 септември 1964 година

Белград

Сојузен секретар
 за индустрија,
 Филип Бајковиќ, с. р.

564.

Врз основа на членот 71 став 1 од Основниот закон за изградбата на инвестиционите објекти („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 45/61), сојузниот секретар за индустрија пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ТЕХНИЧКИТЕ ПРОПИСИ ЗА СТАБИЛНОСТА НА НОСЕЧКИТЕ ЧЕЛИЧНИ КОНСТРУКЦИИ

Член 1

Стабилноста на носечките челични конструкции мора да им одговара на Техничките прописи за стабилноста на носечките челични конструкции, што се напечатени во Додатокот на „Службен лист на СФРЈ“ и се составен дел на овој правилник.

Член 2

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 04-351/19-64

25 септември 1964 година
Белград

Сојузен секретар
за индустрија,

Филип Бајковиќ, с. р.

565.

Врз основа на членот 71 став 1 од Основниот закон за изградбата на инвестиционите објекти („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 45/61), сојузниот секретар за индустрија пропишува

П РА В И Л Н И К**ЗА ТЕХНИЧКИТЕ ПРОПИСИ ЗА ДЕЈСТВОТО НА ВЕТРОТ ВРЗ НОСЕЧКИТЕ ЧЕЛИЧНИ КОНСТРУКЦИИ****Член 1**

Дејството на ветрот врз носечките челични конструкции се регулира со Техничките прописи за дејството на ветрот врз носечките челични конструкции, кои се напечатени во Додатокот на „Службен лист на СФРЈ“ и се составен дел на овој правилник.

Член 2

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 04-351/19

25 септември 1964 година
Белград

Сојузен секретар
за индустрија,

Филип Бајковиќ, с. р.

566.

Врз основа на членот 71 став 1 од Основниот закон за изградбата на инвестиционите објекти („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 45/61), сојузниот секретар за индустрија пропишува

П РА В И Л Н И К**ЗА ТЕХНИЧКИТЕ ПРОПИСИ ЗА ЗАВАРЕНИТЕ ЧЕЛИЧНИ КОНСТРУКЦИИ КАЈ НОСЕЧКИТЕ ЧЕЛИЧНИ КОНСТРУКЦИИ****Член 1**

Заварените челични конструкции кај носечките челични конструкции ќе се изведуваат според Техничките прописи за заварените челични конструкции кај носечките челични конструкции, што се напечатени во Додатокот на „Службен лист на СФРЈ“ и се составен дел на овој правилник.

Член 2

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 04-351/19-64

25 септември 1964 година
Белград

Сојузен секретар
за индустрија,

Филип Бајковиќ, с. р.

567.

Врз основа на членот 71 став 1 од Основниот закон за изградбата на инвестиционите објекти („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 45/61), сојузниот секретар за индустрија пропишува

П РА В И Л Н И К**ЗА ТЕХНИЧКИТЕ ПРОПИСИ ЗА НОСЕЧКИТЕ ЧЕЛИЧНИ КОНСТРУКЦИИ СПОЕНИ СО ЗАКОВКИ И ВИЈЦИ****Член 1**

Носечките челични конструкции споени со заковки и вијци ќе се изведуваат според Техничките

прописи за носечките челични конструкции споени со заковки и вијци, што се напечатени во Додатокот на „Службен лист на СФРЈ“ и се составен дел на овој правилник.

Член 2

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 04-351/19

25 септември 1964 година
Белград

Сојузен секретар
за индустрија,

Филип Бајковиќ, с. р.

568.

Врз основа на членот 71 став 1 од Основниот закон за изградбата на инвестиционите објекти („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 45/61), сојузниот секретар за индустрија пропишува

П РА В И Л Н И К**ЗА ТЕХНИЧКИТЕ ПРОПИСИ ЗА КВАЛИТЕТОТ НА ЗАВАРЕНИТЕ СПОЕВИ ЗА НОСЕЧКИ ЧЕЛИЧНИ КОНСТРУКЦИИ****Член 1**

Квалитетот на заварените споеви за носечки челични конструкции треба да им одговара и споевите ќе се изведуваат според Техничките прописи за квалитетот на заварените споеви за носечки челични конструкции, што се напечатени во Додатокот на „Службен лист на СФРЈ“ и се составен дел на овој правилник.

Член 2

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 04-351/19-64

25 септември 1964 година
Белград

Сојузен секретар
за индустрија,

Филип Бајковиќ, с. р.

569.

Врз основа на членот 71 став 1 од Основниот закон за изградбата на инвестиционите објекти („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 45/61), сојузниот секретар за индустрија пропишува

П РА В И Л Н И К**ЗА ТЕХНИЧКИТЕ ПРОПИСИ ЗА ТОЛЕРАНЦИЈАТА НА МЕРИТЕ И ФОРМИТЕ КАЈ НОСЕЧКИТЕ ЧЕЛИЧНИ КОНСТРУКЦИИ****Член 1**

Толеранцијата на мерите и формите кај носечките челични конструкции мора да им одговара на Техничките прописи за толеранцијата на мерите и формите кај носечките челични конструкции, што се отпечатени во Додатокот на „Службен лист на СФРЈ“ и се составен дел од овој правилник.

Член 2

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 04-351/19

25 септември 1964 година
Белград

Сојузен секретар
за индустрија,

Филип Бајковиќ, с. р.

570.

Врз основа на членот 71 став 1 од Основниот закон за изградбата на инвестиционите објекти („Службен лист на СФРЈ“, бр. 45/61), сојузниот секретар за индустрија пропишува

П РА В И Л Н И К ЗА ТЕХНИЧКИТЕ ПРОПИСИ ЗА ЛЕЖИШТАТА И ЗГЛОВОВИТЕ КАЈ НОСЕЧКИТЕ ЧЕЛИЧНИ КОНСТРУКЦИИ

Член 1

Лежиштата и зглобовите кај носечките челични конструкции ќе се изведуваат според Техничките прописи за лежиштата и зглобовите кај носечките челични конструкции, што се напечатени во Дополтокот на „Службен лист на СФРЈ“ и се составен дел од овој правилник.

Член 2

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 04-351/19-64

25 септември 1964 година

Белград

Сојузен секретар
за индустрија,
Филип Бајковиќ, с. р.

571.

Врз основа на точката 24 став 2 од Одлуката за спроведување на мерките на општата кредитна политика во 1964 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 4/64 и 24/64), сојузниот секретар за финансии пропишува

У П А Т С Т В О ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА УПАТСТВОТО ЗА ОПШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА ШТО МОЖАТ ДА СЕ ОРОЧУВААТ КАЈ БАНКИТЕ И ДА СЕ КОРИСТАТ ЗА ВЛОЖУВАЊЕ ВО ОБВРЗ- НИЦИ И БЛАГАЈНИЧКИ ЗАПИСИ

1. Во Упатството за општествените средства што можат да се орочуваат кај банките и да се користат за вложување во обврзници и благајнички записи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 17/63, 42/63 и 23/64), во точката 1 став 2 зборовите: „до крајот на годината“ се заменуваат со зборовите: „во периодот од една година од денот на орочувањето, вклучиво и обврските што не би биле измирани до денот на орочувањето на средствата“.

2. Во точката 2 се додаваат два нови става, кои гласат:

„Стопанските организации и установи кои работат според принципите на стопанското работење а кои имаат непокриени загуби, не можат додека имаат такви загуби средствата на својот деловен фонд да ги вложуваат кај банките во орочени депозити, обврзници и благајнички записи.“

Општествено-политичките заедници, општествените фондови за школство, заводите за социјално осигурување и други организации што кај банката користат кредит за покривање на разликата која настанува поради нерамномерно притечување на предвидените приходи во однос на расходите, не можат за време на користењето на тој кредит кои и да било свои средства да вложуваат кај банките во орочени депозити, обврзници и благајнички записи.“

3. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 2-422-71

9 октомври 1964 година

Белград

Сојузен секретар
за финансии,
Киро Глигоров, с. р.

ТЕХНИЧКИТЕ ПРОПИСИ

ЗА НОСЕЧКИТЕ ЧЕЛИЧНИ КОНСТРУКЦИИ

кои се составен дел од: Правилникот за Општите технички прописи за носечките челични конструкции, Правилникот за Техничките прописи за дејството на ветрот врз носечките челични конструкции, Правилникот за техничките прописи за заварените челични конструкции кај носечките челични конструкции, Правилникот за Техничките прописи за носечките челични конструкции споени со заковки и вијци, Правилникот за Техничките прописи за стабилноста на носечките челични конструкции, Правилникот за Техничките прописи за квалитетот на заварените споеви за носечки челични конструкции, Правилникот за техничките прописи за толеранцијата на мерите и формите кај носечките челични конструкции и Правилникот за техничките прописи за лежиштата и зглобовите кај носечките челични конструкции, објавени во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 41/64, — објавени се како Дополток на „Службен лист на СФРЈ“, бр. 41/64. Овие Технички прописи можат да се добијат преку Продавната служба на Службен лист на СФРЈ, ул. Јована Ристика бр. 1 Жиро-сметка 101-13-602-32.

СОДРЖИНА:

	Страна
560. Одлука за определување премија за семе од високородни сорти пченица и рж што се дава во замена за пченка во 1964 година — — — — —	761
561. Одлука за измена на Одлуката за височината на задолжителната резерва на деловните банки кај Народната банка — — — — —	761
562. Правилник за измена и дополнување на Правилникот за престојот и движењето на странците — — — — —	761
563. Правилник за Општите технички прописи за носечките челични конструкции — — — — —	762
564. Правилник за Техничките прописи за стабилноста на носечките челични конструкции — — — — —	762
565. Правилник за Техничките прописи за дејството на ветрот врз носечките челични конструкции — — — — —	763
566. Правилник за Техничките прописи за заварените челични конструкции кај носечките челични конструкции — — — — —	763
567. Правилник за Техничките прописи за носечките челични конструкции стопени со заковки и вијци — — — — —	763
568. Правилник за Техничките прописи за квалитетот на заварените споеви за носечки челични конструкции — — — — —	763
569. Правилник за Техничките прописи за толеранцијата на мерите и формите кај носечките челични конструкции — — — — —	763
570. Правилник за Техничките прописи за лежиштата и зглобовите кај носечките челични конструкции — — — — —	764
571. Упатство за измена и дополнување на Упатството за општествените средства што можат да се орочуваат кај банките и да се користат за вложување во обврзници и благајнички записи — — — — —	764